

АНЕКС БР. 2 НА ДОГОВОР

за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали бр. 02-1899/1 од 25.09.2015 година

Склучен на ден _____ меѓу:

1. Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште во Куманово на улица „11 Ноември“ број 87 А, Куманово, Република Македонија, со ЕМБС:4028201, претставувано од Извршен директор Војчо Нацевски, во понатамошниот текст Прва договорна страна, од една страна
и
2. Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. „Никола Тесла“ број 160 Куманово, застапувано од управителот Тони Каранфиловски од Куманово, во понатамошниот текст Втора договорна страна, од друга страна

Член 1

Со овој Анекс се менува член 3 став 3.4 и се менува зборот законска казнена камата со договорена казнена камата од 3% и член 3 став 3.4 гласи:

„Првата договорна страна се согласува и се обврзува во случај на задоцнување на исплатата на износот по фактура по истекот на рокот за исплата на истите, да плати договорена казнена камата од 3%.“

Со овој Анекс се продолжува важноста на Основниот Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали бр.02-1899/1 од 25.09.2015 година и Анекс бр.1 на Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали бр.02-7227 од 21.12.2017 година, за период од три години.

Се менува член 9.1. и член 9 гласи:

„9.1. Овој договор се склучува во времетраење од 3 (три) години сметано од ден 21.12.2020 година.

9.2. Доколку една од страните изрази желба да го продолжи овој Договор после истекувањето на неговото време на важење, таа ќе ја запознае другата страна за својата намера во рок не помал од 30 дена пред денот на завршувањето на важењето на овој договор.“

Член 2

Овој Анекс влегува во сила на денот на неговото склучување по што важноста на основниот договор се продолжува за 3 години.

Член 3

Анекс на договорот е склучен во 4 (четири) примерока, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

Прва договорна страна :

Втора договорна страна :

За Фабрика за заварени цевки и профили
11 ОКТОМВРИ АДо Куманово
извршен директор Војчо Нацевски

За Друштво за градежништво и трговија
Квалитет-Пром ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
управител Тони Каранфиловски